

ЉУПЧО СТОЈКОВСКИ - БУЈОТО ТВРДИ:

Резиме: Од приложениот материал подготвен од страна на претседателот г-ин Венко Глигоров произлезе дискусија околу претседател на ССКМ во делот на почесен претседател, на страна 8 односно, пасусот "Никој неможе да го освои правото на членовите на Управниот одбор на ССКМ да предложат и да изберат почесен претседател на ССКМ". Претседателот на индустриската комора Македонија г-инот Љупчо Стојковски сугерираше да се измени овој пасус, за што сите присутни членови се согласија и таа измена да се внесе во подготвениот материал. Од оваа дискусија произлегоа и неколку барања од страна на ССКМ претседателот г-ин Венко Глигоров и од страна на претседателот на индустриската комора Македонија г-инот Љупчо Стојковски:

1. Да се преиспита легитимитетот на претседателот на ССКМ г-ин Венко Глигоров.

**ЗАПИСНИК ОД СЕДНИЦАТА НА КОЈА СЕ ПОСТАВИЛО ПРАШАЊЕТО
ДА СЕ ПРЕИСПИТА ЛЕГИТИМИТЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССКМ,
ВЕНКО ГЛИГОРОВ**

Sent: четврток, 10 март 2005 14:15
Subject: Повлекување од претседател на Сојузот на стопански комори на Македонија

Do UO i Nadzorniот одбор на SSK

Pocитувани kolegi,

Kako sto najjaviv vchera za sednicata na UO na SSK, se povlekuvam od mestoto претседател на Сојузот на стопански комори на Македонија (SSK). Има повеќе причини, а повод беше воераната дискусија на некои од членовите на UO на SSK i на гранките комори.

Problemite se mnogu поголеми отколку sto ocekuvav. Mislev дека ќе може со naporna работа i upornost да ги ресам, но без uspehi. Postojano се navkakame на некои slucki од minatoto sto ni se onovomozuvane да pogledneme kon idinazata i да ги realizirame nasite celi i zadaci. Nekoi členovi uporno (slučajno ili nesmetno) се obiduvaat да ne pravime rezultati i да odime napred. Duvstvuvam protivostojani pritisoци да не ja sproveduvam odlukata на UO за izbor на почесен претседател. Sive ovie работи ги nadmuvvaat moite деловни i etički normi i затоа predložuvam preifakanje на mojata odluka, a стручните служби neka organiziraat sobranie на SSK ili bilo koj drug sobir sto e vo namkite на sktot за osnovanje i togas SSK да dobie претседател од неколку kandidati. Smetam дека со moeto povlekuvanje i ke pridonesam rabotite да si zemaa pravilen tek, a vovedno ќе ги preifakam odgovornostite na komorite.

Vovedno, ako sakame да imame zdrava organizacija i pobednicko komorsko zdruzuvanje, insistiram да se повери i verifikava mandatot на site претседатели на гранките стопански комори на narednite sobranija на komori. Vuznost, najdobro ќе биде, претседателите на гранките стопански комори да si podnesat, ostavki i potoa да се kandidiraat за eventualni novi претседатели.

Ke prodolžam да учествuvam во работата на UO на SSK како член, a не begam ni од odgovornosta како претседател на Ushzmatna komora Македонија се до одрзуvanjeto на narednite sobranija.

Uste ednas, vi se заблагодарuvam за довербата sto mi ja davovte i да si posakame uspesna работа.

So pocit,

Venko Gligorov

ГОСПОДИНОТ ВЕНКО ГЛИГОРОВ ДАВА ОСТАВКА



Пишува:
Рената МАТЕВСКА

На нашето новинарско прашање: Колку е вистинита спекулацијата во јавноста дека Љупчо Стојковски - Бујото е сменет од функцијата претседател на Индустриската комора поради неговите аспирации за спојување со "старата" Комора, претседателот на Сојузот на стопански комори, Венко Глигоров, одговори: "Нема потреба да се спекулира за случајот Стојковски, бидејќи причината за неговата смена ја објавивме во медиумите, а ја има и на нашиот веб-сајт www.sojuzkomori.org.mk".

Но, на истото прашање господинот Стојковски има поинаков одговор:

"Одлуката за моето сменување е нелегитимна, не е во согласност со Статутот на Сојузот на стопански комори. Не се запазени одредбите од член 21 точка 10 од Статутот како и одредбите предвидени со член 17".

Во член 21 точка 10 стои дека Собранието го разрешува Управниот одбор, Надзорниот одбор и претседателот на Комората ако констатира дека истите го кршат Уставот, законите и другите прописи, Стату-

Член 21

Собранието:

- > го донесува Статутот на Комората;
- > ја донесува годишната програма за работа на комората
- > го усвојува Деловникот за работа на Собранието;
- > го избира Управниот одбор, Надзорниот одбор и Претседателот на комората;
- > го усвојува извештајот за работа на Управниот и Надзорниот одбор;
- > го усвојува извештајот за работа на стручните служби;
- > расправа за прашања од интерес за стопанството и донесува одлуки во врска со тоа;
- > ја контролира и ја насочува работата на Управниот одбор;
- > го разгледува и усвојува извештајот за работа на: Управниот одбор, Надзорниот одбор, ;
- > го разрешува Управниот одбор, Надзорниот одбор и Претседателот на комората ако констатира дека истите го кршат Уставот, законите и другите прописи, Статутот и другите акти на Комората;
- > ја разгледува завршната сметка на Комората
- > ја утврдува основницата и стапката на членарината и коморскиот уписан влог во комората на предлог на Управниот одбор
- > го утврдува финансискиот план на Комората.
- > Врши и други работи утврдени со статут или општ акт на комората

ЧЛЕН 21 ОД СТАТУТОТ НА ССКМ



ВЕНКО ГЛИГОРОВ

Во интерес на професионалноста и објективноста презентираме документи кои ни ги достави Љупчо Стојковски - Бујото и кои даваат друга светлина на Сојузот на стопански комори и на претседателот Венко Глигоров, чие мега интервју беше објавено во минатиот број на нашиот неделник. "Македонско сонце" ќе остане отворено доколку господинот Глигоров или, пак, ССКМ имаат поинакви тврдења за објавената званична папирологија.

До претставниците на Собранието на
СТОПАНСКА КОМОРА ИНДУСТРИСКА КОМОРА МАКЕДОНИЈА

Скопје, 22.08.2005

Покана за одржување на итна седница на собрание на СТОПАНСКА
КОМОРА ИНДУСТРИСКА КОМОРА МАКЕДОНИЈА

Почитувани претставници на Собранието,

Согласно Законот за стопански комори, статутот на Индустриската комора
Македонија, правните акти на комората како и нивните органи на управување на
Индустриската комора настанати поради неизвршување на задолжителната седница на
Собранието од 23ти Април 2005 година свикуваче итна седница на
Индустриската комора Македонија за 25ти Август 2005 година со почеток во 14
часот на втори кат на ул. Пашаи 23, 1000 Скопје (конференциска сала).

Образложение

Седницата се свикнува поради следното:

Годинашната седница на Собранието на Индустриската комора се прекина
односно не се одржа на 23ти април поради нивните комори во вкупна половина од
седницата како и нивните учесници за непремено и формално однесување на дискусиите
на делегатите. Согласно Статутот на комората, доколку не се одржат наредното
седницата на Собранието, сите органи освен Собранието се распуштаат.

За да се одржи континуитетот во работењето на комората како и да почне да
делува во првостепен на исполнување на целите на комората согласно статутот и
другите определби на своите членови, како и нив од настанките ситуација
свикнување седницата на собрание со следниот дневен ред:

- Избор на нов УО, НО и ВД претседател.
Со изборот на УО, НО и ВД претседател ќе може да продолжи работата на
Индустриската комора. Водне УО и ВД претседателот ќе се обврзат да
направат подготовка за собрание на кое ќе се избере нов претседател во рок
од три месеци.
- Изгласување на нов статут на комората и деловник на Собранието.
Предлогот на новиот статут на комората резултира повеќе измени кои не се
доволно сфатени во статутот, а за кои правната комора дека треба да се
сфатат. Новиот статут палатално ја осигува реалноста на комората во
однос на другите грански комори и Сојузот на стопански комори.

Член 17

Седница на Собранието се одржува најмалку два пати годишно, во
последната сабота од месец октомври и месец април.

Собранието задолжително ќе се свика ако тоа го побараат со
писмено барање на десет претставници на Собранието.

Седницата на Собранието од став 1 на овој член ја свикнува
Управниот одбор на Комората најдоцна триесет дена пред денот на
одржувањето на седницата.

Седницата од став 2 на овој член ја свикнува Управниот одбор на
комората во рок од 30 дена по поднесувањето на барањето. Доколку
Управниот одбор не ја свика седницата во овој рок седницата
задолжително ќе се одржи во рок од 60 дена од денот на поднесеното
барање.

Ако Управниот одбор не свика седница на Собранието согласно
став 1 и 2 од овој член сите органи на комората освен Собранието се
распуштаат, а на наредната седница се бираат нови органи кои ќе
работат до истекот на мандатот на Собранието на комората.

НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ЧЛЕН 17 ОД СТАТУТОТ

тот и другите акти на Ко-
мората. Од документите кои
ни ги достави господинот
Стојковски и од кои дел об-
јавуваме во овој напис, исто
така, е и Записникот од одр-
жаната седница на Управниот
одбор на Сојузот на стопан-
ски комори на Македонија,
одржана на 9.3.2005 година,
а од дискусијата произлегле
и неколку барања од страна
на ССКМ, од претседателот
Венко Глигоров и од претсе-

даторите на Македонија", во која
господинот Венко Глигоров
најавил дека се повлекува од
местото претседател на Со-
јузот на стопански комори на
Македонија (ССКМ), за што
наведува дека има повеќе
причини, а повод била прет-
ходната дискусија на некои
членови на УО на ССКМ и на
гранските комори. Во писмо-
то тој уште нагласил:

"Сметам дека со моето по-
влекување ќе придонесам ра-

СОЈУЗОТ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ Е ЧИСТА ФАРСА



ЉУПЧО СТОЈКОВСКИ-БУЈОТО

дателот на Индустриската ко-
мора на Македонија, госпо-
динот Љупчо Стојковски:

1. Да се преиспита ле-
гитимитетот на претседа-
телот на ССКМ господинот
Венко Глигоров;

2. Предлог за преис-
питување - поништување
на одлуката на Управниот
одбор на ССКМ за почесен
претседател, според Дого-
ворот за основање на Со-
јузот на стопански комори
на Македонија;

3. Барање за измена
на претседател на ССКМ.

По ова, на 10.3.2005 годи-
на, по електронска пошта, до
УО и до Надзорниот одбор
на ССКМ пристигнала инфор-
мација насловена како "По-
влекување од претседател
на Сојузот на стопански ко-

ботите да си земат правилен
тек, а воедно ќе ги истереме
негативните сили од комори-
те".

Освен тоа, на тврдењето на
Глигоров дека Сојузот на сто-
пански комори брои 1.000 ре-
гистрирани членки, Стојков-
ски ни достави документ-лис-
та на членови кои имаат по-
полнето пристапница, а од та-
белата може да се види дека
нивниот вкупен број е 79.

Инаку, ССКМ е формирана
согласно одредбите од Зако-
нот за трговски друштва ("Сл.
весник на РМ", бр.28/04), а не-
зани основачи се Владимир
Тодоровиќ, Венко Глигоров и
Љупчо Стојковски.

Редакцијата "Македонско
сонце" нема коментар за прет-
ходно изнесеното, тоа ѝ го
препуштаме на читателската
публика.